



Sulfasalazine

CTD - Module 1

1.3.1	Sulfasalazine
SPC, Labeling and Package Leaflet	MK

**ВНАТРЕШНО УПАТСТВО: ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПАЦИЕНТИ****Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството.**

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате дополнителни прашања, советувајте се со вашиот лекар или фармацевт.
- Овој лек ви е претписан вам лично и не треба да им го давате на други лица, бидејќи може да им настапат друри и ако нивните симптоми се исти како и вашите.
- Доколку некое од несаканите дејствија стане сериозно или ако забележите некое несакано дејство кое не е наведено во ова упатство, советувајте се со вашиот лекар или фармацевт.

**Во ова упатство:**

1. Што претставува лекот Сулфасалазин Крка ЕН и за што се употребува
2. Што треба да знаете пред да го земете лекот Сулфасалазин Крка ЕН
3. Како да го земате лекот Сулфасалазин Крка ЕН
4. Можни несакани дејствија
5. Чување и рок на употреба на лекот Сулфасалазин Крка ЕН

**Sulfasalazin Krka EN – Сулфасалазин Крка ЕН  
гастрорезистентни таблети 500 mg  
Sulfasalazine**

- **Активна супстанција:** сулфасалазин (салазосулфапиридин). Секоја гастрорезистентна таблета содржи 500 mg сулфасалазин.
- **Помошни супстанции на гастро-резистентните таблети:** повидон, прешелатинизиран скроб, магнезиум стеарат (E572) и колоидна безводна силика во јадрото на таблетата, како и метакрилна киселина – етил акрилат кополимер (1:1), талк (553b), титаниум диоксид (E171), жолт железо оксид (E172), триетил цитрат (E1505), кармелоза натриум (E466) и макрогол 6000 во обвивката.

Гастрорезистентните таблети се округли, благо биконвексни, жолто-кафени по боја.  
Лекот Сулфасалазин Крка ЕН е достапен во кутии од 50 гастрорезистентни таблети во блистер.  
Кутиите содржат 5 блистер пакувања со по 10 таблети.

**Име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет**  
КРКА-ФАРМА ДООЕЛ Скопје, ул. Христо Татарчев-1, број 101, 1000 Скопје, Република Македонија

**Име и адреса на производителот**  
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


**1. ШТО ПРЕТСТАВУВА ЛЕКОТ СУЛФАСАЛАЗИН КРКА ЕН И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА**

Сулфасалазин е превен против воспалителен лек и антиревматик. Бактериите во дебелото прево го разградуваат сулфасалазинот до сулфапиридин и 5-аминосалицилна киселина. Сулфапиридинот го намалува системското воспаление и ги убива бактериите. Аминосалицилната киселина го намалува воспалението во дебелото прево. Сулфасалазинот не ја олеснува болката.

SmPCPIL048779\_2 | 25.03.2014 – Updated: 25.03.2014

CONFIDENTIAL





1.3.1

SPC, Labeling and Package Leaflet

Sulfasalazine

Sulfasalazine

MK

CTD - Module 1

Лекарот ви го препишал лекот Сулфасалазин Крка ЕН за:

- лекување на акутна состојби и при влошување на хронични воспалителни заболувања на превата (улцеративен колитис и проктитис, Кронова болест),
- превенција од влошување на состојбата кај улцеративен колитис и проктитис,
- лекување на ревматоиден артритис и јувенилен ревматоиден артритис (јувенилен идиопатски хроничен полиартритис) на кои не делува лекувањето со нестероидни против воспалителни лекови.

Дополнително на лекот Сулфасалазин Крка ЕН, вашиот лекар може да ви препише и кортикоステроиди и метронидазол.

## 2. ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГО ЗЕМЕТЕ ЛЕКОТ СУЛФАСАЛАЗИН КРКА ЕН

### Немојте да го земате лекот Сулфасалазин Крка ЕН:

- ако сте алергични (преосетливи) на сулфонамиди, на салицилати или на некоја од помошните супстанции на лекот Сулфасалазин Крка ЕН,
- ако имате акутна порфирија,
- ако немате доволно гранулоцити во крвта (одреден вид на бели крвни клетки).

Не се препорачува употреба на овој лек кај деца до 2 години со хронична воспалителна болест на превата и кај деца до 6 години со јувенилен идиопатски хроничен полиартритис затоа што не се утврдени безбедноста и ефикасноста од лекувањето. Исто така, не се препорачува и кај системската форма на јувенилен идиопатски хроничен полиартритис затоа што може често да предизвика појава на несакани дејства.

### Бидете особено внимателни со лекот Сулфасалазин Крка ЕН

Пред започнување на лекувањето и повремено за време на лекувањето, вашиот лекар ќе ви препорача да направите лабораториска анализа на крвта и урината за да утврди дали лекот е безбеден за вас.

Доколку имате заболување на бубрезите или црниот дроб, бронхијална астма, алергија или недостаток на ензимот глукоза-6-фосфат дехидрогеназа, лекарот може да одлучи дека овој лек не е соодветен за вас или ќе ви даде дополнителни препораки.

При употребба на лекот Сулфасалазин Крка ЕН бса забележани потенцијално живото-загрозувачки кожни исипи на телото (Стивенс-Цонсон синдром, токсична епидермална некролиза) кои на постотокот се појавуваат во облик на црвенкави точки или кружни белези често со централни пликови.

Дополнителни знаци на кои треба да внимавате се чиреви во устата, грлото, носот и на половите органи и конјуктивитис (црвени и отечени очи).

Овие потенцијално живото-загрозувачки кожни исипи често се пропратени со симптоми слични на трип. Исипот може да напредува до пликови кои зафаќаат поголема површина од телото или да дојде до лупење на кожата.

Највисок ризик за појава на сериозни кожни реакции постои во првите недели од лекувањето. Доколку сте добиле Стивенс-Цонсон синдром или токсична епидермална некролиза при употребата на лекот Сулфасалазин Крка ЕН, не смеете никогаш повеќе да се лекувате со Сулфасалазин Крка ЕН.

Доколку ви се појави исип или некои од овие кожни симптоми, веднаш ~~се~~ ~~започнувајте~~ се со лекар и кажете му дека го земате овој лек.

SmPCPIL048779\_2 | 25.03.2014 – Updated: 25.03.2014 | Page 2 of 6

CONFIDENTIAL





1.3.1

SPC, Labeling and Package Leaflet

Sulfasalazine

Sulfasalazine

MK

CTD - Module 1

Ве молиме да се посоветувате со лекар и тогаш кога горенаведените укажувања се однесувале на вас, било кога во минатото.

#### Земање на други лекови со лекот Сулфасалазин Крка ЕН

Ве молиме да го информирате вашиот лекар или фармацевт ако земате или ако неодамна сте земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепт.

Овој лек може да го намали дејството на фолна киселина и дигоксин и да го зголеми дејството на лековите кои го спречуваат згрутчувањето на крвта (антиагуланси) и одредени лекови кои се употребуваат за намалување на нивото на шеќер во крвта.

#### Земање на лекот Сулфасалазин Крка ЕН со храна и пијалок

Земајте го лекот Сулфасалазин Крка ЕН за време на оброк. За време на лекувањето треба да пиете многу течности.

#### Бременост и доенje

Советувајте се со вашиот лекар или фармацевт пред да земете било каков лек.

Доколку е неопходно, лекот Сулфасалазин Крка ЕН може да се употребува кај бремени жени, но само под медицински надзор и во најниската ефикасна доза. Не се препорачува негова употреба во последното тромесечје од бременоста затоа што може да предизвика жолтица или влошување на жолтицата кај новороденчењата.

Сулфасалазинот се излачува во мајчиното млекото, па затоа не се препорачува доенje за време на лекувањето.

#### Влијание врз способноста за возење или за ракување со машини

Лекот Сулфасалазин Крка ЕН нема или има занемарливо влијание врз способноста за возење и ракување со машини.

### 3. КАКО ДА ГО ЗЕМАТЕ ЛЕКОТ СУЛФАСАЛАЗИН КРКА ЕН

Строго придржувайте се кон упатствата на лекарот. Дозите не смеете да ги менувате или лекувањето да го прекинете без да се посоветувате со лекар.

Таблетите голтајте ги цели; немојте да ги цвакате или кршите. На тој начин, ќе ја намалите можноста за појава на гастроинтестинални несакани дејствија. Земајте ги таблетите за време на оброк со чаша течност.

#### Вообичаен дозен режим:

Акутен почеток и влошување на хронична воспалителна болест на чревата

Возрасните и децата над 16 години треба да земаат 2 до 4 таблети 4 пати дневно. Кога симптомите ќе се подобрят, дозата треба постепено да се намали.

Кај децата над 2 години може да се даде 40 до 60 mg сулфасалазин на kg телесна тежина дневно.

Превенција од влошувањето на улцеративен колитис и проктитис

Возрасните и децата над 16 години треба да земаат 1 таблета 4 пати дневно.

Кај децата над 2 години може да се даде 20 до 30 mg сулфасалазин на kg телесна тежина дневно.

Бреметраењето на терапијата на одржување е неограничено.

Ревматоиден артритис и јувенилен идиопатски хроничен полиартритис

Возрасните и децата над 16 години треба да го започнат лекувањето со 1 таблета дневно и потоа постепено да ја зголемуваат дозата како што ви е препорачано од лекарот. Вообичаена


SmPCPIL048779\_2

25.03.2014 – Updated: 25.03.2014



CONFIDENTIAL

Page 3 of 6



1.3.1

SPC, Labeling and Package Leaflet

Sulfasalazine

Sulfasalazine

MK

CTD - Module 1

доза на одржување е 2 таблети два до три пати дневно. Лекот треба да го земате најмалку 6 месеци. Клиничкото дејство вообичаено се забележува за 6 до 10 недели од лекувањето.

Кај децата над 6 годишна возраст може да се даде 30 до 50 mg сулфасалазин на kg телесна тежина дневно поделено во 2 или 3 дози. Децата подобро ќе го поднесуваат лекот доколку почетната доза е три или четири пати пониска од препорачаната доза и постепено се зголемува. Децата до 16 годишна возраст не треба да земаат повеќе од 4 таблети (2 g) дневно.

**Посебни групи на пациенти:**

**Постари пациенти**

Се препорачува употреба на нормални дози на сулфасалазин за возрасни.

**Пациенти со намалена функција на бубрезите**

Доколку имате намалена функција на бубрезите (креатинин клиренс помал од 60 ml/min), вашиот лекар дополнително ќе ја следи вашата состојба и често ќе се прави анализа на урината. Се препорачува употреба на нормални дози на сулфасалазин за возрасни. Треба да пиете многу течности за време на лекувањето.

**Пациенти со намалена функција на црниот дроб**

Доколку имате намалена функција на црниот дроб, вашиот лекар дополнително ќе ве надгледува. Се препорачува употреба на нормални дози на сулфасалазин за возрасни.

*Ако имате чувство дека дејството на лекот е премногу силно или премногу слабо, советувајте се со вашиот лекар или фармацевт.*

**Ако сте земале поголема доза од лекот Сулфасалазин Крка ЕН отколку што треба**

*Ако сте земале поголема доза од лекот Сулфасалазин Крка ЕН отколку што треба, веднаш советувајте се со вашиот лекар или фармацевт.*

Премногу високите дози на сулфасалазин можат да предизвикаат гадење, повраќање, болка во stomакот, запаметеност и вртоглавица. Доколку се појават овие знаци, дозите треба да се намалат.

Дополнително на тоа, при многу високи дози може да настанат грчеви и оштетување на нервите. Додека чекате медицинска помош, потрудете се да ја испразните содржината од stomакот со тоа што ќе предизвикате повраќање. Не предизвикувайте повраќање кај пациент кој не е во свесна состојба. Несвесните пациенти треба да се легнат на страна.

**Ако сте заборавиле да го земете лекот Сулфасалазин Крка ЕН**

*Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената.*

Земете ја пропуштената доза колку што е можно побрзо освен доколку не е веќе време за земање на следната доза. Во таков случај, земете само една доза во вообичаеното време.

**Ако прскинете да го земате лекот Сулфасалазин Крка ЕН**

Пред да прекинете со земањето на лекот Сулфасалазин Крка ЕН, советувајте се со вашиот лекар или фармацевт.

*Ако имате дополнителни прашања во врска со употребата на овој лек, советувајте се со вашиот лекар или фармацевт.*

#### 4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

*Како и сите лекови, така и лекот Сулфасалазин Крка ЕН може да има несакани дејства иако не кај сите болни.*

SmPCPIL048779\_2

25.03.2014 – Updated: 25.03.2014

Page 4 of 6

CONFIDENTIAL





1.3.1

SPC, Labeling and Package Leaflet

Sulfasalazine

Sulfasalazine

MK

CTD - Module 1

Поголемиот дел од несаканите дејства се благи и вообичаено спонтано исчезнуваат по намалување на дозата или прекин на лекувањето.

Чести: може да се појават кај најмногу 1 од 10 лица

- намален број на бели крвни клетки што предизвикува поголема подложност на инфекции (леукопенија), намален број на неутрофили во крвта (неутропенија), присуство на макроцити во крвта (макроцитоза);
- недостаток на апетит;
- главоболка;
- гадење, повраќање.

Помалку чести: може да се појават кај најмногу 1 од 100 лица

- анемија која се карактеризира со присуство на големи незрели клетки во коскената срж (мегалобластна анемија), намален број на црвени крвни клетки поради абнормално разградување на црвените крвни клетки (хемолитична анемија), значително намалување на бројот на зрели бели крвни клетки (агранулоцитоза), намален број на тромбоцити (тромбоцитопенија);
- кај пациенти со порфирија, сулфасалазинот може да предизвика акутен тек на болеста;
- депресија, несоница;
- зуевње во ушите (тинитус);
- дијареа, воспаление на слузницата на устата (стоматитис), воспаление на плунковата жлезда (паротитис);
- реверзибилно намалување на бројот на сперматозоиди (реверзибилна олигоспермија), реверзибилно намалување на плодноста кај мажи;
- промени во резултатите од лабораториските анализи за функцијата на црниот дроб (покачени нивоа на серум амилаза, билирубин, алкална фосфатаза и трансаминази на црниот дроб).

Ретки: може да се појават кај најмногу 1 од 1,000 лица

- халуцинацији;
- општетување на нервите (периферна невропатија), вртоглавица, грчеви, некоординирани движења (атаксија);
- промени во ткивото на белите дробови, отежнато дишеење (диспнеа), кашлица;
- воспаление на панкреасот (панкреатитис);
- воспаление на црниот дроб (хепатитис); поради намалената функција на црниот дроб, кожата, урината или меките контакtnи леѓи може да станат портокалово-жолти;
- нарушувања на функцијата на бубрезите (нефротичен синдром), присуство на крв во урината (хематурија), кристали во урината (кристалурија), излачување на протеини преку урината (протеинурија);

Многу ретки: може да се појават кај најмногу 1 од 10,000 лица

- присуство на метхемоглобин во крвта (метхемоглобинемија), анемија со присуство на Хајнцови телца, намален број на клетки кои се создаваат во коскената срж (апластична анемија), намалено ниво на протромбин во крвта (хипопротромбинемија), зголемување на лимфните јазли (лимфаденопатија), покачен број на еозинофили (еозинофилија);
- независно од дозата, може да се појават тешки хиперсензитивни реакции претежно на кожата (генерализиран кожен исип, егзантема мултиформе, ексфолијативен дерматитис), серумска болест, зголемена осетливост на кожата на сончева светлина (фотосензитивни реакции), покачена телесна температура предизвикана од лекот, отекување околу очите (периорбитален едем), алергиски реакции на очите (полиартритис нодоза на конјуктивата или корнеата), уртикарija, чешање и црвенило;
- небактериско воспаление на обвивката на мозокот (асептичен менингитис);
- алергиски реакции на белите дробови (фиброзирачки алвеолитис);

SmPCPIL048779\_2

25.03.2014 – Updated: 25.03.2014

Page 5 of 6

CONFIDENTIAL





1.3.1

SPC, Labeling and Package Leaflet

Sulfasalazine

CTD - Module 1

Sulfasalazine

MK

- потенцијално живото-загрозувачки кожни исипи (Стивенс-Џонсон синдром, токсична епидермална некролиза) (погледнете во точка 2).

Доколку се појават некои од следните симптоми, веднаш советувајте се со вашиот лекар: чешање, исип, лупење или пликови на кожата, отежнато дишење или голтање, отекување на очните капаци, лицето или други делови од телото, необјаснива покачена телесна температура или морници, тешка главоболка, тешка болка во stomакот, нарушувања на видот, жолтица, крварење на кожата, невообичаена појава на модринки, вртоглавица, зуење во ушите, некоординирани движења или грчеви.

*Доколку некои од несаканите дејства станат сериозни или доколку забележите некои несакани дејства кои не се наведени во ова упатство, ве молиме советувајте се со вашиот лекар или фармацевт.*

## 5. ЧУВАЊЕ И РОК НА УПОТРЕБА НА ЛЕКОТ СУЛФАСАЛАЗИН КРКА ЕН

### Начин на чување

*Лекот чувајте го на места недостапни за деца!*

Да се чува во оригиналното пакување на температура до 25°C.

### Рок на употреба

*Лекот не смее да се употребува по датумот на истекот на рокот на употреба ишто е наведен на пакувањето.*

Рокот на употреба се однесува на последниот ден од наведениот месец.

Лековите не треба да се фрлаат со отпадоците од домакинството. Прашајте го вашиот фармацевт како да ги отстраните лековите кои повеќе не ви се потребни. Овие мерки помагаат во заштитата на животната средина.

### Начин на издавање на лекот

Лекот може да се издава само со лекарски рецепт.

### Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

SmPCPIL048779\_2

25.03.2014 – Updated: 25.03.2014

Page 6 of 6

CONFIDENTIAL

